

# Службен весник на Република Македонија

Број 67

1 јуни 2017, четврток

година LXXIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1287. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Изборниот законик .....	2	на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка.....	10
1288. <b>Закон</b> за изменување на Законот за основното образование .....	3	1293. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија .....	10
1289. <b>Закон</b> за изменување на Законот за средното образование .....	6	1294. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија .....	11
1290. <b>Закон</b> за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта .....	8		
1291. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови .....	10		
1292. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот			

	Стр.		Стр.
1295. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска .....	11	1296. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија .....	12
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-4</b>

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1287.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2017 година.

Бр. 08-1437/1 1 јуни 2017 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
---	---

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

#### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

##### Член 1

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), во членот 16 став 1, зборовите: „во првата половина во мај“ се заменуваат со зборовите: „во првата половина во октомври“.

##### Член 2

По членот 196-ј се додава нов член 196-к, кој гласи:

##### „Член 196-к

Мандатот на членовите на советите и на градоначалниците од изборите одржани на 24 март 2013 година трае до изборот на новите членови на советите и на градоначалниците.“

##### Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR

##### Neni 1

Në Kodin zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 dhe 142/16), në nenin 16 paragrafi 1 fjalët: “në pjesën e parë të majit” zëvendësohen me fjalët: “në pjesën e parë të tetorit”.

##### Neni 2

Pas nenit 196-j shtohet nen i ri 196-k, si vijon:

##### „Neni 196-k

Mandati i anëtarëve të këshillave dhe të kryetarëve të komunave nga zgjedhjet e mbajtura me 24 mars 2013 zgjat deri në zgjedhjen e anëtarëve të rinj të këshillave dhe të kryetarëve të komunave.”

## Neni 3

Ку ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 1288.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за основното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2017 година.

Бр. 08-1439/1	Претседател
1 јуни 2017 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

## Член 1

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), во членот 15-а став (2) алинеја 3 се менува и гласи: „обезбедување на податоци неопходни за функционирање на друг потсистем (електронски дневник) во основното образование и“.

## Член 2

Во членот 15-д став (2) зборовите: „реализација на екстерното проверување на постигањата на учениците и“ се бришат.

## Член 3

Во член 54 ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

## Член 4

Во членот 65 став (5) зборовите: „и додаток на свидетелство со резултати од членот 71 став (21) од овој закон.“ се бришат.

Во ставот (7) по зборовите: „оценка за општ успех“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

## Член 5

Членот 71 се менува и гласи:

„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето.“

## Член 6

Членот 72-а се брише.

## Член 7

Во членот 86 став (4) алинејата 7 се брише.

## Член 8

Во членот 92 став (8) зборовите: „од екстерното проверување содржани во извештајот за работата на наставниците, како и“ се бришат.

Во ставот (12) зборовите: „од екстерното проверување содржани во извештајот за работата на наставниците, како и“ се бришат.

## Член 9

Членот 97 се брише.

## Член 10

Во членот 99 став (1) зборовите: „додаток на свидетелство“ се бришат.

## Член 11

Во членот 101 став (1) зборовите: „додатокот на свидетелството“ се бришат.

## Член 12

Во членот 102 зборовите: „и додаток на свидетелство“ се бришат.

## Член 13

Членот 127 се менува и гласи:

„Доколку Државниот просветен инспекторат оцени дека во училиштето битно е нарушен воспитно-образовниот процес, врши вонредна интегрална евалуација и го задолжува училиштето причините за нарушувањето да ги отстрани во рок од една година од денот на добивањето на извештајот за извршената интегрална евалуација.

Барање за вонредна интегрална евалуација до Државниот просветен инспекторат можат да поднесат советот на општината, односно Советот на градот Скопје, градоначалникот или советот на родителите.“.

## Член 14

Во членот 130 став (1) алинејата 10 се брише.

## Член 15

Во членот 133 став (2) алинејата 5 се брише.

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) се брише.

## Член 16

Во членот 140 став (2) алинејата 11 се брише.

## Член 17

Членот 146 се менува и гласи:

„За обезбедување квалитет на наставата, училишниот одбор на секои четири години донесува програма за развој на училиштето во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од страна на училишната комисија, советодавната и стручната помош од Бирото и препораките од извештајот од интегралната евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат.“.

## Член 18

Во членот 169 став (2) зборовите: „и додаток на свидетелство“ се бришат.

## Член 19

Членот 172-в се брише.

## Член 20

Во член 174-а ставот (4) се брише.

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „(1) до (4)“ се заменуваат со зборовите: „(1) до (3)“.

## Член 21

За започнатите постапки пред влегувањето во сила на овој закон, ќе се применуваат одредбите од овој закон.

## Член 22

Реално направените трошоци на надворешните учесници во постапката за екстерно тестирање за учебната 2016/2017 година, државниот испитен центар ќе ги исплати во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон.

## Член 23

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за основното образование.

## Член 24

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

---

**L I G J****PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIM  
FILLOR**

## Neni 1

Në Ligjin për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16), në nenin 15-a paragrafi (2) alineja 3 ndryshon si vijon: "sigurimi i të dhënave të domosdoshme për funksionimin e nënsistemit tjetër (ditari elektronik) në arsimin fillor dhe".

## Neni 2

Në nenin 15-d paragrafi (2) fjalët: "realizimi i kontrollit eksterne të arriçjeve të nxënësve dhe" shlyhen.

## Neni 3

Në nenin 54 paragrafët (3), (4) dhe (5) shlyhen.

## Neni 4

Në nenin 65 paragrafi (5) fjalët: “dhe shtojcë të dëftesës me rezultate nga neni 71 paragrafi (21) të këtij ligji.” shlyhen.

Në paragrafin (7) pas fjalëve: “notë për sukses të përgjithshëm” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

## Neni 5

Neni 71 ndryshohet si vijon:

"(1) Ndjekja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve kryhet me kontroll intern.

(2) Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e kryejnë mësimitdhënësit në shkollë."

## Neni 6

Neni 72-a shlyhet.

## Neni 7

Në nenin 86 paragrafi (4) alineja 7 shlyhet.

## Neni 8

Në nenin 92 paragrafi (8) fjalët: "nga kontrolli ekstern të përfshira në raportin për punën e mësimitdhënësve, si dhe" shlyhen.

Në paragrafin (12) fjalët: "nga kontrolli ekstern të përfshira në raportin për punën e mësimitdhënësve, si dhe" shlyhen.

## Neni 9

Neni 97 shlyhet.

## Neni 10

Në nenin 99 paragrafi (1) fjalët: “shtojcë të dëftesës” shlyhen.

## Neni 11

Në nenin 101 paragrafi (1) fjalët: “shtojcë të dëftesës” shlyhen.

## Neni 12

Në nenin 102 fjalët: “shtojcë të dëftesës” shlyhen.

## Neni 13

Neni 127 ndryshohet si vijon:

"Nëse Inspektorati Shtetëror i Arsimit vlerëson se në shkollë në mënyrë esenciale është prishur procesi edukativo-arsimor, kryen evaluim të jashtëzakonshëm integral dhe e obligon shkollën që shkaqet për prishje t'i mënjanojë në afat prej një viti nga dita e marrjes së raportit për evaluimin e kryer integral.

Kërkesë për evaluimin e jashtëzakonshëm integral te Inspektorati Shtetëror i Arsimit mund të paraqesin këshilli i komunës, respektivisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, kryetari i komunës ose këshilli i prindërve.“.

## Neni 14

Në nenin 130 paragrafi (1) alineja 10 shlyhet.

## Neni 15

Në nenin 133 paragrafi (2) alineja 5 shlyhet.

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafi (4) shlyhet.

## Neni 16

Në nenin 140 paragrafi (2) alineja 11 shlyhet.

## Neni 17

Neni 146 ndryshon si vijon:

"Për sigurimin e cilësisë në mësim, këshilli i shkollës në çdo katër vite miraton program për zhvillimin e shkollës në të cilin merren parasysh rezultatet e vetevaluimit të zbatuar nga komisioni i shkollës, ndihma këshillëdhënëse dhe profesionale nga Byroja dhe rekomandimet e raportit nga evaluimi integral i zbatuar nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit."

## Neni 18

Në nenin 169 paragrafi (2) fjalët: “dhe shtojcë të dëftesës” shlyhen.

## Neni 19

Neni 172-v shlyhet.

## Neni 20

Në nenin 174-a paragrafi (4) shlyhet.

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “(1) deri (4)” ndryshohen me fjalët: “(1) deri (3)”.

## Neni 21

Për procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji.

## Neni 22

Shpenzimet e kryera reale të pjesëmarrësve të jashtëm në procedurën e testimimit ekstern për vitin shkollor 2016/2017, Qendra Shtetërore e Provimeve do t'i paguajë në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

## Neni 23

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsim fillor.

## Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 1289.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за средното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2017 година.

Бр. 08-1440/1

1 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател

на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател

на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

## ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,

55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), во членот 9-а став 2 алинеја 3 зборовите: „и екстерно проверување на постигањата на учениците“ се бришат.

## Член 2

Во членот 9-д став 2 зборовите: „и екстерното проверување на постигањата на учениците“ се бришат .

## Член 3

Во членот 29-а став 2 зборовите: „како и резултатите од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници од страна на Државниот испитен центар“ се бришат.

## Член 4

Во членот 42 став 7 зборовите: „резултатите од екстерното проверување запишани во додаток на свидетелство“ се бришат.

## Член 5

Членот 45-а се менува и гласи:

„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето.“

## Член 6

Членот 45-б се брише.

## Член 7

Членот 45-в се брише.

## Член 8

Во член 69 ставот 8 се менува и гласи:

„При напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот 3 на овој член, училишната комисија задолжително ја зема предвид евалуацијата на професионалното досие на наставникот.“

Ставот 12 се менува и гласи:

„При напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот 11 на овој член, комисијата формирана од министерот задолжително ја зема предвид евалуацијата на професионалното досие на наставникот.“.

#### Член 9

Членот 70-а се брише.

#### Член 10

Во членот 73 став (1) зборовите: „додаток на свидетелство“ се бришат.

#### Член 11

Во членот 75 став (1) зборовите: „додатокот на свидетелството,“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „и додаток на свидетелство“ се бришат.

#### Член 12

Членот 89-б се менува и гласи:

„Доколку Државниот просветен инспекторат оцени дека во училиштето битно е нарушен воспитно-образовниот процес, врши вонредна интегрална евалуација и го задолжува училиштето причините за нарушувањето да ги отстрани во рок од една година од денот на добивањето на извештајот за извршената интегрална евалуација.

Барање за вонредна интегрална евалуација до Државниот просветен инспекторат можат да поднесат советот на општината, односно Советот на градот Скопје, градоначалникот или советот на родителите.“.

#### Член 13

Во член 92 став 2 алинејата 4 се брише.

#### Член 14

Во член 93 став 1 алинејата 7 се брише.

#### Член 15

Во член 96 став 1 алинејата 3 се брише.

#### Член 16

Членот 110 се брише.

#### Член 17

За започнатите постапки пред влегувањето во сила на овој закон, ќе се применуваат одредбите од овој закон, освен за учениците во завршената година на средното образование од учебната 2016/2017 година.

#### Член 18

Реално направените трошоци на надворешните учесници во постапката за екстерно тестирање за учебната 2016/2017 година, Државниот испитен центар ќе ги исплати во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 19

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за средното образование.

#### Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË MESËM

#### Neni 1

Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 98/15,145/15, 30/16 dhe 127/16), në nenin 9-a paragrafi 2 alineja 3 fjalët: "edhe kontroll eksterne të arritjeve të nxënësve" shlyhen.

#### Neni 2

Në nenin 9-d paragrafi 2 fjalët: "edhe kontroll eksterne të arritjeve të nxënësve" shlyhen.

#### Neni 3

Në nenin 29-a paragrafi 2 fjalët: ",si dhe rezultatet e evaluimit eksterne të përmbajtura në raportin vjetor për punën e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga Qendra Shtetërore e Provimeve" shlyhen.

#### Neni 4

Në nenin 42 paragrafi 7 fjalët: "rezultatet nga kontrolli eksterne të shënuara në shtojcë të dëftesës" shlyhen.

## Neni 5

Neni 45-a ndryshohet si vijon:

"(1) Ndjekja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve bëhet me kontroll intern.

(2) Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e kryejnë mësimdhënësit në shkollë."

## Neni 6

Neni 45-b shlyhet.

## Neni 7

Neni 45-v shlyhet.

## Neni 8

Në nenin 69 paragrafi 8 ndryshohet si vijon:

"Gjatë avancimit të mësimdhënësve në titull përkatës nga paragrafi 3 i këtij neni, komisioni i shkollës detyrimisht e merr parasysh evaluimin e dosjes profesionale të mësimdhënësit."

Paragrafi 12 ndryshohet si vijon:

"Gjatë avancimit të mësimdhënësve në titull përkatës nga paragrafi 11 i këtij neni, komisioni i formuar nga ministri detyrimisht e merr parasysh evaluimin e dosjes profesionale të mësimdhënësit."

## Neni 9

Neni 70-a shlyhet.

## Neni 10

Në nenin 73 paragrafi (1) fjalët: "shtojcë të dëftesës" shlyhen.

## Neni 11

Në nenin 75 paragrafi (1) fjalët: "shtojcë të dëftesës," shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "dhe shtojcë të dëftesës" shlyhen.

## Neni 12

Neni 89-b ndryshohet si vijon:

"Nëse Inspektorati Shtetëror i Arsimit vlerëson se në shkollë në mënyrë esenciale është prishur procesi edukativo-arsimor, kryen evaluim të jashtëzakonshëm integral dhe e obligon shkollën që shkaqet për prishje t'i mënjanojë në afat prej një viti nga dita e marrjes së raportit për evaluimin e kryer integral.

Kërkesë për evaluimin e jashtëzakonshëm integral te Inspektorati Shtetëror i Arsimit mund të paraqesin këshilli i komunës, respektivisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, kryetari i komunës ose këshilli i prindërve. "

## Neni 13

Në nenin 92 paragrafi 2 alineja 4 shlyhet.

## Neni 14

Në nenin 93 paragrafi 1 alineja 7 shlyhet.

## Neni 15

Në nenin 96 paragrafi 1 alineja 3 shlyhet.

## Neni 16

Neni 110 shlyhet.

## Neni 17

Për procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji, përveç se për nxënësit në vitin e fundit të arsimit të mesëm nga viti shkollor 2016/2017.

## Neni 18

Shpenzimet e kryera reale të pjesëmarrësve të jashtëm në procedurën e testimi ekstern për vitin shkollor 2016/2017, Qendra Shtetërore e Provimeve do t'i paguajë në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

## Neni 19

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsim të mesëm.

## Neni 20

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**1290.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат



## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2017 година.

Бр. 08-1441/1  
1 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

## З А К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА**

## Член 1

Во Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15, 145/15, 30/16 и 127/16), во членот 13 став (1) алинеја 5 зборовите: „и екстерно“ се бришат.

Алинејата 14 се брише.

## Член 2

Во членот 22 став (1) зборовите: „екстерните оценувања на знаењата на учениците,“ се бришат.

## Член 3

Во членот 27 став (1) алинеите 4 и 5 се бришат.

## Член 4

Во членот 28 став (1) алинеите 4 и 5 се бришат.

## Член 5

Во членот 30 став (2) алинејата 3 се брише.

## Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за наставници во основните и средните училишта.

## Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MËSIMDHËNËS NË SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME**

## Neni 1

Në Ligjin për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të mesme ( "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16), në nenin 13 paragrafi (1) alineja 5 fjalët: " dhe eksterne" shlyhen.

Alineja 14 shlyhet.

## Neni 2

Në nenin 22 paragrafi (1) fjalët: "vlerësimet eksterne të njohurive të nxënësve," shlyhen.

## Neni 3

Në nenin 27 paragrafi (1) alinetë 4 dhe 5 shlyhen.

## Neni 4

Në nenin 28 paragrafi (1) alinetë 4 dhe 5 shlyhen.

## Neni 5

Në nenin 30 paragrafi (2) alineja 3 shlyhet.

## Neni 6

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të mesme.

## Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ****1291.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 12.5.2017 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стримница-Вон-град која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стримница-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стримница-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0916-12077/1

12 мај 2017 година

Скопје

Директор,

**Славче Трпески, с.р.****АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  
ВЕТЕРИНАРСТВО****1292.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17, 19/17 и 49/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додава една нова алинеја 3 која гласи:

„– Кошице околија/Kosice okolie,“.

**Член 2**

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 186/4  
29 мај 2017 година  
СкопјеДиректор на Агенцијата  
за храна и ветеринарство,  
м-р **Зоран Поповски, с.р.****1293.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена

гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 10/17, 18/17, 29/17 и 47/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додава една нова алинеја 3 која гласи:

„ - Липе/ Lirpe, ”.

#### Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 317/5	Директор на Агенцијата
29 мај 2017 година	за храна и ветеринарство,
Скопје	м-р <b>Зоран Поповски</b> , с.р.

#### 1294.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

#### Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 10/17, 18/17, 31/17 и 47/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5 кои гласат:

„- Порденоне/Pordenone,  
- Торино/Torino,  
- Болоња/Bologna, ”.

#### Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 318/5	Директор на Агенцијата
29 мај 2017 година	за храна и ветеринарство,
Скопје	м-р <b>Зоран Поповски</b> , с.р.

#### 1295.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА**

#### Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска (“Службен весник на Република Македонија” бр. 12/17), во членот 1 став (1) се додава нова алинеја 1 која гласи:

„- Никопинг/Nyköping, ”.

#### Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 383/2	Директор на Агенцијата
29 мај 2017 година	за храна и ветеринарство,
Скопје	м-р <b>Зоран Поповски</b> , с.р.

1296.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА**

## Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/17).

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 1933/1  
29 мај 2017 година  
Скопје

Директор на Агенцијата  
за храна и ветеринарство,  
м-р **Зоран Поповски**, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017067